

НИЕ МОЖЕМЕ • AMEN SHAJ • WE CAN!

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ

(за печатење на лифлет, постер и банер)

Почитувани,

Здружение Национален ромски центар (НРЦ), Куманово објавува Барање за прибирање на понуди повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти да поднесат понуди со следниве содржински спецификации:

1. Општи услови

- 1.1 Набавувач на услуги ЗГ. Национален ромски центар со седиште на ул. Доне Божинов бр.11/5, Куманово.
- 1.2 Предмет на барањето: Прибирање на понуди за печатење на лифлет, постер и банер.
- 1.3 Национален ромски центар го имплементира проектот „Кампања за превенција на насилство врз жени и семејно насилство во ромските заедници“ во рамките на Регионалната програма на Европската Унија и UN Women „Спречување на насилството врз жените во Западен Балкан и Турција: Имплементирање на норми промена на ставови“ и за потребите на проектот НРЦ го објавува ова барање преку својата интернет страница www.nationalromacentrum.org.
- 1.4 Набавката на ова Барање е не делива. Изборот ќе се направи согласно најдобриот финансиски интерес и квалитет на понудените стоки и услуги.

2. Понуда

Понудувачот треба да достави понуда која согласно потребите на набавувачот треба да содржи:

Печатење на лифлет со следните карактеристики:

- број на страници за печатење: до 10 страни
- формат: А-5
- вид на хартија: 200 грамска
- техника на печатење: фул колор, двострано печатење
- број на примероци: 7000 вкупно (3500 на македонски јазик и 3500 на ромски јазик)

Печатење на постер со следните карактеристики:

- димензии: 30*40
- вид на хартија: 200 грамска
- техника на печатење: фул колор, еднострано печатење
- број на примероци: 200



Подготовка на дизајн и печатење на банер со следните карактеристики:

- димензии: 90 x 200 cm
- Quick банер со основа
- техника на печатење: фул колор
- број на примероци: 1

3. Критериум за избор на најповолен понудувач:

- Цена
- Квалитет

Цената носи 60 поени а квалитетот 40 поен а за добитник на повикот по барањето за доставување на понуди ќе се смета понудувачот кој ќе добие најмногу поени.

Прилог: линк до веб страна или друг извор каде може да се видат производите или достава на примерок доколку понудата се доставува лично

Доколку се исполнети сите барања се смета дека квалитетот е постигнат во целост. Бодувањето на понудените цени се определува согласно процентниот однос на најниска и највисока понуда.

4. Облик и содржина на понудата

4.1 Понудата се изработува во писмен облик

4.2 Име, адреса и седиште на понудувачот на услуги, даночен број, броеви на телефон, факс, е-маил адреси за контакт како и лица за контакт;

4.3 Тековна состојба не постара од 1 година;

4.4 Карактеристики на понудата;

4.5 Рок и начин на испорака на стоките и услугите;

4.6 Рок и начин на плаќање

Ве молиме вашите понуди да ги испратите по електронска пошта (e-mail) на следната адреса info@nationalromacentrum.org и ramadanovska@nationalromacentrum.org најдоцна до вторник 21.08.2021 до 16 часот.

Куманово 12.08.2021